



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 28 февруари 2018 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: јануари 2018 година

- Каматната стапка на вкупните кредити во јануари 2018 година бележи минимално месечно намалување и изнесува 5,72%, додека каматната стапка на вкупните депозити се задржа на декемвриското ниво од 1,51%.
- Во јануари, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити изнесува 5,13%, со забележана нагорна промена од 0,25 п.п., додека просечната каматна стапка на новопримените депозити забележа месечен раст од 0,07 п.п. и изнесува 1,36%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	1.2017	2.2017	3.2017	4.2017	5.2017	6.2017	7.2017	8.2017	9.2017	10.2017	11.2017	12.2017	1.2018
во % на годишно ниво													
Вкупни кредити	6.15	6.14	6.09	6.05	6.01	5.98	5.95	5.93	5.89	5.89	5.82	5.73	5.72
Корпоративен сектор	5.75	5.73	5.66	5.61	5.55	5.49	5.45	5.42	5.36	5.36	5.25	5.14	5.12
Домаќинства	6.62	6.60	6.58	6.55	6.53	6.51	6.49	6.48	6.46	6.46	6.40	6.38	6.37
Новоодобрените кредити	5.89	5.38	5.45	5.28	5.53	5.21	5.38	5.18	5.06	5.09	5.10	4.88	5.13
Корпоративен сектор	5.87	5.11	5.24	5.05	5.39	5.02	5.17	4.96	4.74	4.84	4.89	4.72	4.96
Домаќинства	5.93	5.89	5.83	5.67	5.77	5.69	5.73	5.68	5.78	5.55	5.52	5.35	5.50
Вкупни депозити	1.70	1.68	1.65	1.59	1.58	1.56	1.52	1.51	1.52	1.52	1.52	1.51	1.51
Корпоративен сектор	2.09	2.05	2.01	2.00	2.02	2.02	1.87	1.82	1.96	1.96	1.91	1.76	1.77
Домаќинства	1.65	1.63	1.60	1.54	1.52	1.50	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Новопримените депозити	1.56	1.62	1.36	1.37	1.44	1.46	1.16	1.25	1.34	1.38	1.26	1.29	1.36
Корпоративен сектор	1.34	1.31	1.10	1.05	1.14	1.22	0.96	1.03	1.20	1.03	0.98	1.02	0.95
Домаќинства	1.73	1.84	1.59	1.59	1.61	1.64	1.35	1.45	1.51	1.73	1.57	1.57	1.61

Извор: НБРМ.

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор²


- Во првиот месец од годинава, каматната стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор изнесува 5,12%, при евидентиран минимален месечен пад од 0,02 п.п. Минималното надолно поместување произлегува од каматните стапки на кредитите во странска валута и денарските кредити со валутна клаузула (за 0,04 и 0,01 п.п., соодветно). Споредено со минатиот јануари, оваа каматна стапка е пониска за 0,63 п.п.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондеризирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види методологија <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>


² За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор се однесува на нефинансиските институции (јавни и останати).




Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРМ.



- Просечната каматна стапка за новите кредити одобрени на корпоративниот сектор во текот на јануари изнесува 4,96%, малку зголемена во однос на претходниот месец (за 0,24 п.п.). Нагорната месечна промена е резултат на растот на каматните стапки кај денарските кредити без валутна клаузула и кредитите во странска валута (за 0,23 п.п. и 0,02 п.п., соодветно), во услови на минимален пад на каматната стапка на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,05 п.п.). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е намалена за 0,91 п.п.



Извор: НБРМ.



- Каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор изнесува 1,77%, при минимално месечно зголемување од 0,01 п.п.³. Споредено на годишна основа, кај оваа каматна стапка бележиме намалување од 0,32 п.п.
- Во јануари годинава, просечната каматна стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор бележи месечно намалување од 0,07 п.п. и се сведе на

³ Во јануари 2018 година, е забележана поголема надолна промена кај каматната стапка во денари со валутна клаузула на корпоративниот сектор, којашто поради минималното учество во вкупните депозити не се одразува на промената на вкупната каматна стапка на корпоративниот сектор.


⁴ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на




Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

0,95%, што е најниско ниво од септември 2016 година наваму. Анализирano од аспект на валутната структура, падот произлегува од надолната промена кај каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и депозитите во странска валута (за 0,28 п.п. и 0,08 п.п., соодветно), делумно неутрализиран со растот кај каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,20 п.п.). Во однос на јануари минатата година, оваа каматна стапка е пониска за 0,39 п.п.


2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРМ.



- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата во јануари изнесува 6,37%, што претставува незначителен месечен пад од 0,01 п.п., главно заради надолната промена кај денарските кредити со валутна клаузула. На годишна основа, стапката е пониска за 0,25 п.п.



Извор: НБРМ.



тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Јануарската просечна каматна стапка на новите кредити одобрени на домаќинствата бележи месечен раст од 0,15 п.п. и изнесува 5,50%. Зголемувањето главно е поврзано со денарските пласмани без валутна клаузула (за 0,17 п.п.), во услови кога каматните стапки кај девизните кредити и денарските кредити со валутна клаузула се движат во спротивна насока (намалување за 0,08 и 0,05 п.п., соодветно). Во однос на истиот месец минатата година, каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е намалена за 0,43 п.п.
- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата останува на нивото од 1,47%, без промени на месечна основа. Во однос на јануари претходната година, оваа каматна стапка е пониска за 0,18 п.п.
- Во јануари, просечната каматна стапка на новопримените депозити⁶ од домаќинствата забележа нагорна месечна промена од 0,04 п.п. и изнесува 1,61%. Малиот месечен раст произлегува од нагорната промена кај каматната стапка на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,08 п.п.), додека каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула и депозитите во странска валута бележат намалување од 0,63 п.п. и 0,16 п.п., соодветно. Споредено на годишна основа, оваа стапка е намалена за 0,12 п.п.

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>

Методолошки појаснувања: <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
<http://nbrm.mk/kalendar-na-objavuvanje-na-podatoci.nspix>

Месечни податоци за каматните стапки: 30 март 2018 година (референтен пресек заклучно со февруари 2018 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/ 108).

⁶ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата прекинат во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.